

20150441622

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ  
ПАРК-ШУМА ГАЗИ БАБА ЗА ПАРК НА ПРИРОДАТА

16 2015

08 - 1295/1

16 2015

- Ѓорге Иванов, . .

Трајко Вељаноски, . .

З А К О Н

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ ПАРК-ШУМА ГАЗИ БАБА ЗА ПАРК  
НА ПРИРОДАТА

I.

1

: - ).

2

: )

: ): 71/1 ( ), 72/1, 72/2, 73/1, 73/2, 73/3, 74, 75/1, 75/2, 75/3, 631/2  
( ), 631/17 ( ), 631/18 ( ), 631/22 ( ), 631/23 ( ), 631/25, 631/27, 633, 634, 635/1,  
635/2, 635/3, 635/4, 635/5, 636, 638, 639, 640, 641, 642, 650, 709, 721/1, 721/2, 722, 723/1,  
723/2, 726/1, 726/2, 727, 728, 729, 730, 731/1, 731/2, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739/1,  
739/2, 740, 741, 742, 743, 744/1, 744/2, 745/1, 745/2, 745/3, 746/1, 746/2, 747/1, 747/2, 748/1,  
748/2, 748/3, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759/1, 759/3, 759/5, 759/6, 759/7,  
759/8, 759/9, 759/10, 759/11, 759/12, 760, 764, 765/1, 765/2, 766, 876/1, 876/2, 876/3, 877,  
878, 879, 880, 883/1 ( ), 883/2, 883/3, 884/3, 891/1, 891/2, 892/1, 892/2, 895/1 ( ), 895/5  
( ), 895/6 ( ), 1207/1, 1207/2, 1211, 2142 ( ), 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158/1,  
2158/3, 2158/4, 2158/5, 2159/1, 2159/2 ( ), 2159/3, 2159/4, 2166/1 2166/2;

1 (

:

1):

8070/2, 8070/3, 8070/4 8070/5.

(1) - , 3 ;  
 - , 2;  
 - , “ ; “,  
 - .  
 (2) - 76/1, 75/1  
 71/1 ( : ) 1  
 75/1, 71/1 ,  
 73/2 ,  
 71/1 65 745/3, 746/3 65  
 , 745/3, 745/1, 746/1 746/3  
 2153 -2 746/3, 65, 64/1  
 , -3 64/1, 767/1 64/1  
 -4 2153 766  
 -5 766, 872 764 ,  
 764 764 -7 -6,  
 8070/4, 8070/6 1271/2 8070/4 1,  
 8070/6 8070/4 -8  
 8070/6 1, 1,  
 1844 1, 9 8070/6, 8070/4 1  
 -10 13778, 8070/4 8070/2  
 1, 8070/2 1 1207/1  
 -11 788 8070/2 1207/1  
 -12 1207/1 2159/2 8070/1  
 1, 1207/1 ,  
 1207/1 -13  
 1207/1, 1207/2 2159/2 ,  
 1207/2 -14  
 1207/1, 1207/2 2159/2 ,  
 2159/2 -15  
 1207/1, 2159/2 2166/2 ,  
 2166/2 -16 2159/2, 891/1  
 2166/2 891/1 , 891/1  
 2159/2 -17  
 895/9, 2159/2 895/1 ,  
 895/1 -18,  
 895/6  
 -19,

895/1 -20,  
 895/5 -21,  
 -22  
 895/1, 883/2 2159/1 ,  
 895/1 -23 895/1,  
 884/3 883/2 , 895/1, 883/1 883/2  
 -24 895/1, 883/1  
 , -25 895/1, 884/2 883/1  
 , 883/1  
 -26,  
 631/19 631/26 -27  
 631/23, 631/25 631/26 ,  
 631/23, 631/22, 631/2, 631/17 631/18  
 -28 631/18 631/15  
 631/15 631/18 -29  
 631/15 631/18 ,  
 631/18 -30  
 649/1, 650 631/18 ,  
 643, 708, 707, 706 648, 647/2, 647/1, 646, 645, 644,  
 705, 704 709 , -31  
 704, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716/2, 717,  
 718 719 -32 719,  
 759/15 759/12 , 759/15, 722 721/2  
 -33 722  
 , 722, 724/5 759/2  
 -34 724/5 724/1  
 , -35 723/1, 724/1 725/1  
 , 725/1 -36  
 742, 723/1 725/1 725/3,  
 742 743 -37  
 743, 725/3 2142 ,  
 2142 -38  
 2142, 724/4 110/7 ,  
 2142, 75/3  
 76/1 , 75/3, 75/2  
 75/1 -1, -

4

5

(1) -

(2)

(3)

(1)

6

- (1) , -
- (2) :
- 1) - ,
- 2) ; -
- 3) , , ; ,
- 4) , - ;
- 5) - ;
- 6) ( , , - );
- 7) - ; ,
- 8) , - ;
- 9) ; -
- 10) ; ,
- 11) - ; ,
- 12) , ; -
- 13) , ;
- 14) .

7

- (1) -
- (2) - ; , :
- ;
- ;
- .
- (3) (2)

8

- (1) - ,
- (2) :

- ;  
- ( );  
- ;  
- ;  
- ( ,  
- - );  
- ,  
(3) (2) 15

(1) - 9  
(2) - ,  
(3) - .

(1) - , 10  
:  
- ( 7 2 ( );  
- ( 8 1  
);  
- , - ;  
(2) , (3) , ,

(1) , 11 -  
(2) - , ,  
(3) (2) 10 (1) 3 , - ,

12  
13  
(1)

(2)

II.

14

15

(“

“

18/1998).

16

“

”